

Секоја здравствена установа веднаш мора да пријави заразна болест или причинител на инфекција и најмалку еднаш годишно мора да направи систематски преглед на вработените.

Сто две лица не извршиле задолжителен здравствено-хигиенски преглед - утврдил Државниот санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ) по засилениот инспекциски надзор.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ВО ВТОРНИКОТ БЕА ЗАТВОРЕНИ
7 ОПЕРАЦИОНИ САЛИ



"ХАЈКА" ПО ОПАСНАТА

СТАФИЛОКОКА И НЕСОВЕСНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ

По обелоденувањето дека полицаецот кој беше повреден кај Танушевци се бори со сепсата предизвикана од бактеријата стафилокока, се крена голем прав во Министерството за здравство и во Клиничкиот центар. Беше констатирано присуство на бактерија и тоа во цевката која е ставена во душникот кај пациентот, за да може да дише. Одговорноста беше лоцирана на Клиниката за токсикологија каде веднаш се алармираше и беа преземени сите мерки за заштита.

Но, ова не се случува прв пат во македонското здравство. За жал, опасната бактерија, која е отпорна речиси на сите антибиотици, не е ништо ново на клиниките. И како што е кај нас, вината секогаш му се префрлува на друг, се тврдеше дека бактеријата не е од Клиниката, туку дека полицаецот и претходно ја имал во себе. Но, тој не е единствениот. Се поставува прашањето дали опасната бактерија се шири и понатаму затоа што таа беше пронајдена и кај уште двајца пациенти од Токсикологија. Вистината е дека постои несериозен однос кон хигиената, така што Македонија слободно може да се вброи меѓу најзагрозените земји. Станува збор за стафилококна бактерија, која вирее во болниците кај нас и ја има од 30 до 50 отсто.

И нормално, по ова следуваше масовна раздвиженост. Откако опасна бактерија го доведе во прашање животот на неколку пациенти, се активираа и санитарните и здравствените инспектори, кои веднаш пристапија кон засилен надзор во државните и во приватните болници во земјава. Надзорот беше извршен во дел од хируршките

РАБОТНИЦИ

клиники, Клиниката за урологија, Клиниката за дигестивна хирургија, Клиниката за детска хирургија и нивните операциони сали, Институтот за белодробни болести, Институтот за микробиологија и паразитологија, Клиниката за психијатрија, Клиниката за неврологија и Одделението за неурофизиологија. Од спроведениот надзор е констатирано дека 102 лица не го извршиле задолжителниот здравствено-хигиенски преглед, за што ќе се донесе решение за нивно времено отстранување од работното место, сè до извршување на прегледот и ќе се преземат соодветни правни санкции.

Директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ), Зија

Според Имер Селмани, министер за здравство, хигиената во постарите клинички објекти не е на задоволително ниво. Поради тоа, се разгледува можноста за обновување на Центарот кој ќе ги проценува хигиената, квалитетот и безбедноста на здравствените услуги. Ќе се прават контроли и во сите здравствени институции во државата, а податоците ќе бидат јавно објавувани.

дин Селја, кажа дека никој нема да биде поштеден од одговорност, ќе бидат поднесени прекршочни пријави за сите кои го прекршуваат законот, вклучувајќи ги

и последните случаи на клиниките каде е откриена инфекција од резистентен стафилокок.

По ова се поставува и прашањето дали пациентите кои се разболеле од болести чиј причинител се овие резистентни бактерии имаат право да ја тужат клиниката?! Па, нели, населението оди да се лекува во болниците, а не таму да се заразува со бактерии!

HUMANI TAREN KONCERT ZA TEO

Na 4 dekemvri Aval on Produkcija }e go organi zi ra svojot najva`en koncert dosega, a }e bi de namenet za da se soberat sredstva za mali ot Teo Tasev koj, kako { to ve}e se znae, poradi zdravstveni pri~ini mora da se operi ra vo Francija.

Na humanitarni ot koncert }e u~estvuvaat Vlatko Stefanovski, Bajaga, Area, Karolina, Kal i opi, Kristina Arnaudova i Dani, koi so svoi bendovi }e nastapat vo `ivo. Koncertot ima donatorski karakter, odnosno pokraj vl ezni ci te, koi ~inat 1.000 denari, istata ve~er onoj koj saka }e mo`e po telefon da doni ra pari. Osobeno apel i rame do site firmi da se vku~at vo proektot, za da im se pomogne na semejstvoto Tasev i na mali ot Teo vo ovoj za ni v te`ok moment.